



ГРАДОТ СКОПЈЕ , Млекара ЗДРАВЈЕ и ПИНГ-ПОНГ ФЕДЕРАЦИЈАТА на Македонија Ве канат на
ЧЕТВРТ МЕЃУНАРОДЕН ВЕТЕРАНСКИ ПИНГ-ПОНГ ТУРНИР СКОПЈЕ 2016

Организатор: Македонска Пинг Понг Федерација
Дата: 7 Мај 2016
Почеток: 09:00 часот
Објект: Спортски Центар Борис Трајковски
Адреса: Булевар 8ми Септември , Скопје



Типови на натпревари / Категории: Мажи поединечно 35-49
Мажи поединечно 50-59
Мажи поединечно 60+
Мажи Апсолутна поединечно : без ограничувања
Жени Апсолутна поединечно 30+

Котизација: 600 МКД - една/две категории, маица и лесен оброк, вода и чај
опционално: +300МКД котизација за заедничка вечера

Начин на играње: Сите категории се организирани во две нивоа на такмичење:
Квалификации по групи и систем на елиминација. Прво и второ пласираните натпреварувачи од групите одат во финалниот систем на елиминација.
Доколку има време ќе се игра систем на елиминација за утешна награда.

Судии: Во разигрување по групи играчите судат сами. По разигрување по групи мечевите ќе бидат обезбедени судии.
Сите играчи се советуваат да се придржуваат до правилата пропишани од ИТТФ , посебно во Апсолутната категорија.

Ранг листа: Носителите на групи ќе бидат поставени согласно минатогодинешниот пласман.

Жреб: Жребањето ќе биде одржано на 4 Мај

Опрема: Маси: Зависно од бројот на пријавени играчи 10-16 маси ќе бидат користени.
Топчиња: ИТТФ ***

Награди: ПОБЕДНИЦИ: МАБС 100ЕУР, М35-49 70ЕУР , М50-59 70ЕУР , М60+ 30ЕУР, ЖАБС 30ЕУР
За сите категории : Пехари за прво место, медали и дипломи за второ и две трети места и за победник во утешна категорија (ако се одигра утешна категорија)

Оброк: Лесен оброк 11-12 претпладне
Вода и чај ќе биде обезбедена во салата за играње
Заедничка вечера (опција) ќе биде организирана по завршување на турнирот во ресторан ГАМА - ТЦ Бисер.

Сместување: Доколку има потреба од сместување обратете се на наведените контакт лица

Аплицирање: Ве молиме пратете ја пополнетата форма за апликација (excel документ) на:
e-mail: skopjeopen@t.mk
Контакти : Др.Душко Домазетовски Мирослав Симиќ Роберт Михајловски
мобилен : +389 71 354142 +389 70 200484 +389 70 300345

Рок: Ве молиме вашата апликација да ја пратите до 1 Мај , со цел подготовка на оптимален план и динамика на такмичењето.
Пријавените после наведениот рок ќе бидат распоредени согласно слободни места во групите или во дополнителни помошни групи чии победници би играле предквалификации за влез во главниот костур.

Здравствена Состојба: Секој натпреварувач настапува на свој ризик и е одговорен за својата здравствена состојба